



3216-389

ГРЦИЈА-ЛЕТО 2017

АМУЛИАНИ

Амулиани е прекрасен мал остров на Егејско море, и е единствен населен во северниот дел на Грција.

Со големина од 4,5км2 изобилува со прекрасни плажи: Аликес, Агиос Георгиос, Мегалиамос, Карагација и многу мали заливи за оние кои сакаат да уживаат во интимата.

Лоциран е во заливот на планината Атос, и доминира зелената боја, со маслинови полиња...

Мирно место, го препорачуваме за семејства и парови кои сакаат вистински одмор. Местото е полно со таверни, бутици, кафе барови и продавници.

Всушност, отпатувајте заедно за нас и вратете се со свои впечатоци од ова мало, извонредно место, се надеваме дека ќе уживате во неговите убавини.

Хотел „Галери“ и „Конаки“ се лоцирани во мирниот дел на селцето, еден до друг на само 350 метри од главното пристаниште. Располагаат со двокреветни, трикреветни и четирикреветни студија, со ТВ, клима уред, комплетно опремени кујни, тоалет, тераса.

Термин	Двокреветно	Трикреветно	Трикреветно	Четирикреветно
Ноќевања	студио	студио	студио + 1	студио
2/6-12/6 (10)	215	255	285	295
12/6-22/6 (10)	260	315	245	255
22/6-2/7 (10)	315	370	405	420
2/7-12/7 (10)	415	475	515	530
12/7-22/7 (10)	460	525	565	580
22/7-1/8 (10)	515	575	625	640
1/8-11/8 (10)	515	575	625	640
11/8-21/8 (10)	515	575	625	640
21/8-31/8 (10)	455	510	550	570
31/8-10/9 (10)	345	400	430	445
10/9-20/9 (10)	250	300	330	340
20/9-30/9 (10)	200	250	275	280

Цените во табелите се објавени во денари и во евра, плаќањето на аранжманот е исклучиво во денари.

- За сигурна резервација се подразбира исклучиво уплата на 30% аконтација во моментот на потпишување на Договор за патување, и целосна уплата најдоцна 7 дена пред започнување на аранжманот. Кој било друг начин на резервација (усно, телефонски или слично) е неважечки.
- Цените во табелите се изразени за наем на цело студио/апартман за 10 ноќевања.
- Термините во табелите се денови на започнување и на завршување на аранжманот.

- Преземањето на собите започнува најрано во 14 часот по локално време првиот ден, а напуштањето на истите е најдоцна до 9 часот по локално време последниот ден од аранжманот. Ненавременото напуштање на собите може да биде причина за нарушување на одморот и комодитетот на клиентите кои треба да влезат во студијата/ апартманите во следниот термин.
- Во собите е дозволено сместување на лица согласно со бројот на легла, т.е. исклучиво на лицата кои се наведени во ваучерот издаден од агенцијата. Во случај на сместување на повеќе лица од дозволеното, агенцијата или локалниот партнер на истата го задржуваат правото да не ги примат лицата кои не се наведени во ваучерот или за истите да побараат соодветен финансиски надомест.
- Единствено е дозволено сместување на едно дете до 5,99 години над бројот на кревети во секое студио/ апартман
- Агенцијата организира превоз со придружник-патител на групата, до место кое е најпогодно за застанување и паркирање на автобусот а цената за истиот изнесува:
 - За возрасни 2.790 мкд. (45 евра) - автобус; 3.410 мкд (55евра) - мини бус
 - За деца до 12 години 2.170 мкд. (35 евра) – автобус ; 2.790 мкд (45 евра) – мини бус
 - Деца до 2 години бесплатно, без седиште
- Тргувањето од Скопје е во 3 часот наутро (на паркингот спроти хотел „Холидеј ин“) а состанок на групата е во 2:30 минути. Тргувањето од Грција е од место и време кои се договараат со придружникот-патител на групата.
- Клиентите кои не користат организиран превоз од агенцијата, т.е. оние кои патуваат со сопствен превоз се сместуваат индивидуално во собите, истите ги молиме да побараат точни информации за локација на сместувачките капацитети во нашите канцеларии.
- За хигиената во собите во текот на престојот се грижат самите клиенти.
- Сопствениците на објектите го задржуваат правото при евентуално направена-причинета штета да извршат наплата за истата од клиентите кои се сместени во моментот.
- Цените објавени во табелите се конечни, без скриени трошоци. Одлуката за доплата на клима-уред, интернет и слично, кај одредени сместувачки капацитети е на сопствениците на објектите, агенцијата ги објавува информациите според меѓусебно потпишаниот договор со истите.
- Агенцијата не може да гарантира стабилност, брзина или коректност на интернет врската во кој-било објект од целата понуда.
- Агенцијата го задржува правото да објави дел од слободните (непродадени) капацитети на Last Minute понуда, претходно направените и потврдени резервации нема да подлежат на какви било промени во цената.
- Пред тргнување, Ве молиме да ја проверите важноста на своите патни исправи и задолжително да обезбедите патничко-здравствено осигурување, недостаток на истите не е одговорност на вработените во агенцијата.

Ул. 11ти Октомври 5 (Градски Плоштад Македонија), 1000, Скопје, Македонија
Тел: + 389 (0) 2 3216 389; www.inex.com.mk; email: inex2@t.mk

Ул. 11ти Октомври 5 (Градски Плоштад Македонија), 1000, Скопје, Македонија
Тел: + 389 (0) 2 3216 389; www.inex.com.mk; email: inex2@t.mk

